

Новата вакцина штити од болести кои ги предизвикува хуман папилома вирусот- канцер на грлото на матката, претканцерозни лезии на женските генитални органи и брадавици на гениталиите. Досега оваа вакцина е регистрирана во 54 земји.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

**Н**еодамна на Клиниката за гинекологија беше најавено дека и кај нас прв пат ќе се применува вакцина против канцер на грлото на матката. Вирусот ХПВ, особено од типовите 16 и 18 е приближно во 70 проценти одговорен за појавувањето на болести кои го вклучуваат канцерот на грлото на матката, претканцерозни лезии кај женските генитални органи, а ХПВ од типот 6 и 11 е одговорен во 90 отсто од случаите за брадавици на гениталиите.

Вакцината е најефективна ако им се даде на младите пред тие да стапат во активен полов живот, при што можат да се заразат со вирусот, со кој се заразени дури 50 отсто од сексуално активното население.



**СЕ ОБИДУВАМЕ ЦЕНАТА ДА ЈА НАМАЛИМЕ ЗА ДА БИДЕ ДОСТАПНА И ЗА ПОШИРОКАТА ПОПУЛАЦИЈА, Д-Р АДЕЛА СТЕФАНИЈА**

"Направивме напори да ги следиме светските трендови и да ја донесеме вакцината што побрзо кај нас. Таа се препорачува за девојчиња и за жени од 9 до 26 години и за момчиња од 9 до 15 години. Цената е 8.600 денари за една доза (135 евра), а треба да се примат три дози

## ВАКЦИНА ПРОТИВ ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС И ВО МАКЕДОНИЈА



## "ОТВОРЕНА ВОЈНА" ПРОТИВ ХПВ

Во Македонија секоја година од канцер на грлото на матката заболуваат околу 200 жени, со индиција од 22,32 проценти на 100.000 жени, што е многу високо во споредба со развиените земји, каде што тоа се движи од 6 до 10 проценти. Во светот оваа болест е втора по честота кај жените и втора водечка причина за смртност од канцер кај жените.

Користењето на вакцината се препорачува од Светската здравствена организација и од други здравствени организации во повеќе од 70 земји во светот. Податоците говорат дека за само една година се дадени 5 милиони дози, кои пациентките одлично ги поднеле и немало никакви несакани дејствија. Во светот секоја година заради ХПВ се дијагностицираат 500.000 нови случаи на заболени од канцер на грлото на матката, а 300.000 од нив умираат, што е голем медицински проблем.

во рок од шест месеци. Со оглед на тоа дека стандардот на граѓаните на Македонија е навистина мал, се обидуваме ние, гинеколозите, цената да ја намалиме за да може вакцината да биде достапна и за пошироката популација. Одиме и кон тоа да издејствуваме девојчињата на 12-годишна возраст вакцината да ја примат задолжително, како што е, на пример, во Велика Британија, во САД, во Австралија. Интересот е голем, веќе се пријавени 60 кандидати речиси подеднакво и од женска и од машка популација. Голем е интересот и кај 24-26-годишните девојки и жени за тоа дали и тие можат да ја примат оваа вакцина и каков ќе биде нејзиниот ефект доколку се прими на нивна возраст", потенцира директорката на Клиниката за гинеколо-

гија, д-р Адела Стефанија.

Таа напомнува дека се во тек клинички испитувања за ефикасноста на вакцината кај жените на возраст од 26 до 45 години, за да може да се прошири индикационото подрачје и на повозрасната популација, иако вакцината најпозитивно делува доколку се даде кај младата популација, почнувајќи од 11-тата година. Ова е најидеалната возраст за девојчињата пред да почнат со сексуалниот живот, бидејќи тогаш заштитата е стопроцентна.

Доктор Стефанија вели дека вакцината немаше да пристигне на Клиниката за гинекологија доколку за тоа не помогнеа од Министерството за здравство, Бирото за лекови и од Здружението на гинеколозите.